

## Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Фонд за иновации и технолошки развој Скопје**

I.1.2) Адреса: **бул.Гоце Делчев бб, зграда на МРТВ 20-ти кат**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Христина Тошевска**, адреса на е-пошта: **hristina.tosevska@fitr.mk** телефон/факс: **072314650/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Економија и финансии**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Канцелариски материјали	30190000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари	рамковна спогодба со еден економски оператор	
Набавка на информатичка и видео опрема	30200000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Набавка на канцелариски мебел	39000000-2	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Набавка на лиценци	48000000-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март		
Средства за одржување хигиена и средства за заштита од КОВИД-19	33761000-2 39800000-0 33770000-8 33140000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Март	рамковна спогодба со еден економски оператор	
Набавка на прехранбени производи и пијалаци	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Април	рамковна спогодба со еден економски оператор	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Гориво за моторни возила	09100000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Април		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Хотелски услуги	55100000-1	Услуги	Посебни услуги	Февруари		
Транспортни услуги (авионски карти)	60400000-2 60000000-8 60100000-9	Услуги		Февруари		
Услуги за фиксна и мобилна телефонија	64211000-8 64212000-5 64210000-1	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари	набавка за две години	
Такси услуги	60120000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Сметководствени услуги	79210000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Поштенски услуги (брза пошта)	64110000-0 64100000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Ревизорски услуги	79210000-9 79212000-3	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Услуги за управување со проекти - мониторинг	79212110-7	Услуги	Отворена постапка	Февруари	рамковна спогодба со повеќе економски оператори	
Објавување на огласи	22200000-2	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Осигурување на имот	66510000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Март		
Одржување на хардверска опрема и набавка на тонери и резервни делови за печатачи	30190000-7 50300000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Март		
Двонасочна комуникација на Фондот за иновации и технолошки развој со граѓани (целни групи)	79342300-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Мај		
Резервна локација и бек-ап (back up) на податоци	72300000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јуни		
Агенција за комуникациски услуги	79952000-2	Услуги	Отворена постапка	Јули	рамковна спогодба со повеќе	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
					економски оператори	
Управување со животна средина	90000000-7	Услуги	Отворена постапка	Август		
Правни услуги	79100000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Септември		
Тековно и адаптивно одржување на веб-страницата на Фонд за иновации технолошки развој	72000000-5 48000000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Септември		
Техничка помош за потенцијални апликанти и менторска обука на корисници	75121000-0 79342300-6	Услуги	Отворена постапка	Декември		
Услуги за преведување	79530000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Декември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Не се пронајдени соодветни записи						

Датум на првична објава на ЕСЈН **01.02.2021**

Датум на објава на верзија **01.02.2021 16:29**